

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО И ВРАБОТУВАЊЕ



www.mojakariera.com.mk

Портфолио за вработување

Пишување на CV



www.mojakariera.com.mk

Содржина

- Како до слободно работно место
- Стекнување способности за пишување на CV
- Препораки за добро CV
- Мотивационо писмо – содржина и препораки

Како до слободно работно место

Информации за потенцијалните работодавачи:

- Традиционални методи (огласи за работа, посета на агенции за вработување)
- Нетрадиционални методи (користење на мрежа на пријатели, саеми за кариера, интернет, претплата на стручни списанија)
- Информативни интервјуа (нов концепт)

Портфолио за вработување

Содржи:

- Кратка биографија – CV
- Мотивационо писмо
- Листа на публикации
- Препораки
- Сертификати
- Истражувања
- Се друго поврзано со барањето на работа

Значење на портфолиото за вработување:

- Нуди организирани информации
- Претставува вреден извор на информации за потенцијалниот работодавач
- Претставува почетна точка во напорите да се претстават целите и плановите за кариера
- Добар показател за напредокот на поединецот

КВИЗ

Колку време му е вообичаено потребно на еден работодавец за да го прегледа CV –то на лицето кое аплицира за определена работа?

Одговор:???



Што е CV (кратка биографија)?

Организирано резиме на вашите лични податоци, образование, вештини и искуство насочено кон специфична позиција или компанија.

Елементи на CV

- Лични информации
- Образование
- Обуки
- Професионално искуство
- Вештини и достигнувања
- Препораки

Типови на CV

- Хронолошко CV
- Функционално CV
- Мешовит тип на CV

Препораки за добро CV

- Одделете време за подготовка на CV
- Бидете концизни (до две страни)
- Без грешки во документот
- Без фотографии и визит карта (доколку не е побарано)
- Посебно внимание на лични и професионални цели
- Листа на вештини соодветни на работното место
- Внимавајте како го испраќате вашето CV

Алатка за кариера

- Регистрација на порталот www.mojakarijera.com.mk
- Креирање на профил
- Автоматско генерирање на CV и мотивационо писмо
- Пребарување и аплицирање на огласи за работа или пракса

Благодариме на вниманието!



Моја Кариера

www.mojakariera.com.mk

Ул. “Орце Николов” бр.63, Скопје

Тел. 3222-991